



## ДРАЧ - ТИРАНА

2 дена / 1 ноќи / автобус - минибус



### 1 ден 03.03.2018 ( сабота ) Штип / Скопје - Драч

Поаѓање во 01:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 02.30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Се патува преку Косово со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Драч. Прошетка и разглед на Драч: Млетачката кула, шеталиштето долж брегот. Сместување во хотел во областа Голем ( во близината на Драч). Слободно време за индивидуални прошетки низ крајбрежјето. **Вечера. Ноќевање.**

### 2 ден 04.03.2018 ( недела ) Драч – Тирана - Скопје/Штип

**Појадок.** По појадокот напуштање на хотелот и поаѓање кон Тирана. Прошетка низ Тирана – главниот град на Албанија со претставник од агенцијата: Парламентот, Саат кулата, плоштадот Скендербег, Старата Џамија. Посета на шопинг центарот TEG. Поаѓање за Македонија со попатни паузи за одмор. Пристигнување во Скопје /Штип во доцните ноќни часови.

**ЦЕНА: 3.500,00 денари**

#### Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус/ минибус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевања на база полупансион( појадок и вечера) во хотел 3\* во областа Голем, Драч
- посета на Тирана со претставник од агенцијата
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

#### Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување-100 денари ( *задолжително*)
- влезници за културно-историски споменици

#### Општи напомени :

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- **Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.**

**Пријавување до 15.02.2018**

За реализација на аранжманот е потребен минимум од 45 патници за автобус и 30 патници за минибус!  
Важат општите услови за патување на Т.А. Фериял Кашиков и СКТМ